



КАРПОШ

НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
28 март - 3 април 2022 Билтен бр. 469

ОДБОЈКАРИТЕ ОД ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ – ПРВАЦИ ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН

Основците од ООУ „Петар Поп Арсов“ го освоија првото место во регионалните натпревари во одбојка за машки на ниво на град Скопје, кој се одигра во петокот (25.03.2022). Младите карпошани ја освоија првата позиција, совладавајќи ги во финалето своите ривали од ООУ „Партенија Зографски“ со 2:1 во сетови.

Третото место го освоија учениците од ООУ „Живко Брајковски“, додека пак четвртата позиција им припадна на одбојкарите од ООУ „Ристо Крле“. Организатор на регионалните натпревари во одбојка за машки е Федерацијата на училишен спорт на Македонија.



ТРЕТООДДЕЛЕНЦИТЕ ОД „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ НА ЧАС ПО ОПШТЕСТВО

Како дел од практичната настава која е предвидена во рамки на предметот Општество, основците од ООУ „Лазо Трповски“ денеска беа во посета кај градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во оваа пригода, љубопитните ученици поставуваа прашања поврзани со функционирањето на локалните институции, при што првиот човек на општината им даваше конкретни одговори и детално им објасни на кој принцип се темелат тие.

Младите карпошани беа најзаинтересирани за обврските и надлежностите на градоначалникот, за начинот на кој функционира Советот на општината, каква е структурата на локалната самоуправа, колку сектори и одделенија се во служба на граѓаните и слично. Јакимовски ги информираше учениците за улогата на општината врз развојот на локалната заедница и како може локалната самоуправа преку проекти да влијае на одржување на здравата животна средина и подобрување на животниот стандард на своите сограѓани.



НОВИ ЕКОЛОШКИ ИГРАЧКИ ЗА ДЕЧИЊАТА ВО ГРАДИНКИТЕ

Согласно годишната програма на одделението за детска, здравствена и социјална заштита при Општина Карпош, денеска започна акцијата за обновување и унапредување на дидактичките материјали во општинските детски градинки низ локалната самоуправа. По тој повод, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, ја посети детската градинка „Мајски Цвет“ во населбата Тафталиџе 2. Во оваа пригода, првиот човек на Општината им ги врачи новите еколошки дидактички материјали и играчки кои се наменети за децата од предучилишните установи.

Извонредно ги ценам важите залагања и активности, особено во оваа тешка ситуација во периодот на пандемија, каде што со работите со намален број на вработени но успешно го спроведувате воспитно – образовниот процес. Во насока на понатамошна добра соработка, Општина Карпош ќе продолжи да дава силна поддршка на предучилишните установи и ќе вложува во подобри услови за згрижување на дечињата во нив – истакна Јакимовски. Инаку, одделението за детска, здравствена и социјална заштита при Општина Карпош ја реализира оваа активност веќе 10 години во континуитет. Според стратешките насоки на одделението, целта е да се повлечат од употреба старите нефункционални играчки и истите да бидат заменети со нови еколошки дидактички материјали.

На овој начин треба да се постигне поквалитетен воспитно – образовен пристап, кој ќе влијае на подобрување на психо – физичкиот развој на децата. Имено, со оваа интеракција се очекува, најмалите карпошани преку поголема социјализација да стекнат работни навики и чувство за развивање на одговорно однесување. За набавка на дидактичките материјали и играчките, Општина Карпош во рамки на предвидената финансиска рамка обезбеди 100.000 денари.



СУБВЕНЦИИ ЗА ЛИФТОВИ И КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Во просториите на амфитеатарот на Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје, денеска Советот на Општина Карпош заседаваше по седми пат, каде што советниците расправаа по 49 точки од дневниот ред.

На почетокот на седницата, се обрати претставничката на група граѓани кои се засегнати поради неможноста да ги остварат своите права поврзани со ДУП-от 309 (Тафталице кај Млечен). Станува збор за ДУП којшто е донесен во март 2017 година, но поради технички пропуст Уставниот суд го укинува на 30.06.2021 година. Во согласност со законските регулативи, општинските служби го отстранија овој пропуст и како таков го доставија до Советот на Општина Карпош за усвојување. Во оваа пригода, претставничката на засегнатите граѓани апелираше до Советот да го стави овој ДУП на дневниот ред на некоја од наредните седници а советниците да го изгласаат истиот, со цел граѓаните да можат да ги остварат своите законско загарантирани права.

Во продолжение на седницата, советниците ја изгласаа одлуката за финансиска поддршка за поправка на постоечки лифтови и поставување нови лифтови во станбени згради за колективно домување, на територија на локалната самоуправа.

Станува збор за субвенционирање кое ќе биде поддржано со финансиски средства од буџетот на Општина Карпош за 2022 година по принципот прв дојден – прв услужен, а акцијата ќе трае до исцрпување на финансиските средства за таа намена. Општината ќе субвенционира 30%, но не повеќе од 250.000 денари од вкупниот износ на вредноста на поправката (санацијата) или поставување на нов лифт. Притоа, сопствениците на станови во станбените згради за колективно домување ќе ги обезбедат останатите финансиски средства во висина од најмалку 70% од вкупниот износ од вредноста на инвестицијата. Вкупниот фонд на финансиската поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување нови лифтови изнесува 2.000.000 денари.

Со истата динамика, Советот ја одобри одлуката за обезбедување на финансиска поддршка за поправка и санација на кровни покривачи на станбени згради за колективното домување и замена на азбестни покриви на индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош. За оваа намена, локалната самоуправа обезбеди финансиски средства од својот буџет во висина од 3.000.000 денари, преку Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година.

Според условите, Општината ќе субвенционира за колективни станбени објекти 30% но не повеќе од 200.000 денари, од вкупниот износ на вредноста на поправка и санација на кровен покривач за секоја одобрена апликација, поднесена од Заедница на станари или Управителот на станбената зграда врз основа на доставената најприфатлива понуда за материјали и работни позиции. Сопствениците на станови во станбените згради за колективно домување ќе ги обезбедат преостанатите финансиски средства во висина од најмалку 70% од вкупниот износ од вредноста на инвестицијата.

За индивидуални станбени објекти (куќи), Општина Карпош ќе субвенционира 30%, но не повеќе од 75.000 денари од вкупниот износ на вредноста на замената на азбестниот покрив, за секоја одобрена апликација. Во овој случај, сопствениците на индивидуалните станбени објекти (куќи), ќе

ги обезбедат останатите финансиски средства во висина од најмалку 70% од вкупниот износ од вредноста на инвестицијата и истото ќе го потврдат со изјави заверени на нотар.

Во претстојниот период, Општина Карпош ќе објави Јавен повик за најдобро уреден ЕКО- училишен двор во рамки на општинските основните училишта на своја територија. Висината на наградите за најдобро уреден ЕКО-училишен двор ќе изнесува 50.000 денари за прворангираното училиште, потоа 30.000 денари за второрангираното, додека пак треторангираното училиште ќе добие 20.000 денари.

Постапката за избор на најдобро уреден ЕКО-училишен двор на основните училишта на територија на Општина Карпош за 2022 година ќе ја спроведе комисија, формирана од страна на градоначалникот на Општина Карпош, според критериуми кои ќе бидат наведени во самиот Јавен повик. Комисијата ќе биде составена од седум члена, од кои пет ќе бидат од Советот на Општина Карпош на предлог на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избор и именувања. Останатите два члена на комисијата ќе ја сочинуваат вработени во општинската администрација на Карпош, кои ќе бидат без право на одлучување.

Во понатамошниот тек на седницата, советниците дадоа „зелено светло“ за усвојување на едногодишниот краток Акционен план за спроведување на мерки и активности дефинирани со ЛЕАП 2 (Локален Еколошки Акционен План) за 2022 година. Општина Карпош во рамките на својот финансиски и кадровски потенцијал, а во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и останатите општини во град Скопје, вложува напори да го одржи и поправи нивото на квалитетот на животната средина.

Во согласност со финансиските можности како средства во буџетот за реализација на овој акциски план во 2022 година, проектирани се вкупно 1.850.000 денари. Овие средства ќе бидат искористени за најнеопходните мерки и активности што треба да ги превземе локалната самоуправа во претстојниот период.

Советот одобри и неколку одлуки за поддршка на проекти од областа на културата. Имено, беше одобрена одлуката за обезбедување на финансиска поддршка за Фолклорното аматерско здружение – Ансамбл „Етнос“ во износ од 50.000 денари. Со истата динамика беа одобрени и финансиски средства во висина од 40.000 денари, за поддршка на Здружението на граѓани за инклузивно и неформално образование и развој „КРЕО-АКСИС“ – Скопје. Општина Карпош обезбеди финансиска поддршка и за Здружението „МЛАДИНСКИ ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА“ – Скопје во износ од 35.000 денари.

Со поддршка на советниците од Карпош, детската градинка „Орце Николов“ доби согласност за донесување на Програма за советувашиште за родители и деца – „Растеме заедно“.

Мисијата на советувашиштето е да се овозможи проток на информации, знаења, вештини и поддршка на родителите во исполнување на родителската улога и нивните одговорности, кои треба да влијаат позитивно на растот и развојот на децата во градинката. Работата на советувашиштето ќе ја врши стручен и професионален тим составен од педагог, психолог, доктор на медицина и воспитувач. Преку советодавна и стручна помош, тимот ќе овозможи поддршка на родителите во однос на растот и развојот на децата, воспитувањето, образованието, исхраната, негата и здравјето.

Советувалиштето ќе функционира во рамки на детската градинка со работно време во понеделник, среда и петок од 12:00 до 14:00 часот, во просторија адаптирана за нејзините потреби. Притоа, доколку родителите сакаат да закажат средба во советувалиштето, тоа можат да го сторат преку телефон или пак преку електронска пошта.

Советот ја одобри и одлуката за прифаќање на донација со која Друштво за трговија „БЛУ ЧИП“ Дооел – Скопје (Комодита хом), ќе донира 29 душеци кои се наменети како помош на социјално загрозените лица кои живеат на територијата на Карпош. Вредноста на оваа донација изнесува 146.225 денари со вклучен ДДВ.

Советниците гласаа и за предлог – одлуките со кои се прави техничка исправка за ГП 1.4.17 од ДУП за населба Влае 1, дел А, како и за ГП 1.7 од ДУП за населба Маврово и водовод (Општина Карпош), кои ги изработи Друштвото за проектирање, ревизија и надзор „ЗУМ проект“ ДОО Скопје. Во таа насока беше поддржан и предлог – урбанистичкиот проект со план за парцелација на ГП 18.14 од УПС за село Бардовци, со разработка на блокови 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 и 18 со намена А1.1 – станбени куќи на КП 973/3, катастарска општина Бардовци (Општина Карпош).



ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ПУСТЕЦ СЕ СРЕТНА СО ЈАКИМОВСКИ

Општина Карпош ја објавува листата на добитниците на стипендии за талентирани ученици и талентирани спортисти за учебната 2021/2022.

РЕДЕН БР.	ДАТУМ	АРХИВСКИ БРОЈ	ПОДНОСИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА СПОРТИСТОТ)	ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОДД.	ВКУПНО БОДОВИ	ЗАБЕЛЕШКА
1	08.02.2022	55-903/1	Катја Танаскоска	Лазо Трповски	8	3	3.000 ден
2	09.02.2022	55-954/1	Дамјан Попов	Војдан Ч.	8	4	3.000 ден
3	10.02.2022	55-1005/1	Брајан Авиа	Лазо Трповски	9	2	2.500 ден
4	10.02.2022	55-1020/1	Теодор Тримчевски	Димо Хаџи Димов	8	12	3.000 ден
5	10.02.2022	55-1029/1	Мила Цоњковска	Војдан Ч.	9	4	3.000 ден
6	10.02.2022	55-1031/1	Дона Стрезоска	Војдан Ч.	8	4	3.000 ден
7	10.02.2022	53-1033/1	Каја Тасевски	Војдан Ч.	8	4	3.000 ден
8	11.02.2022	55-1053/1	Катја Ивановска	Војдан Ч.	9	5	3.000 ден.
9	11.02.2022	55-1082/1	Јана Божиновска	Војдан Ч.	9	0,50	2.500 ден
10	11.02.2022	55-1085/1	Јосиф Димов	Војдан Ч.	8	4	3.000 ден
11	11.02.2022	55-1097/1	Дарјан Пановски	Петар Поп Арсов	8	0,50	2.500 ден
12	11.02.2022	55-1098/1	Кирил Николовски	Димо Хаџи Димов	8	2	3.000 ден
13	11.02.2022	53-1103/1	Калина Кузмановска	Петар Поп Арсов	8	1,50	2.500 ден
14	11.02.2022	53-1113/1	Дамјан Павловски	Петар Поп Арсов	9	3	3.000 ден
15	14.02.2022	53-1133/1	Ерди Зекири	Братство	9	0,5	2.500 ден
16	14.02.2022	55-1147/1	Жарко Терзиевски	Владо Тасевски	8	3	3.000 ден
17.	14.02.2022	55-1152/1	Кирил Ангелковиќ	Петар Поп Арсов	8	3,50	3.000 ден
18.	14.02.2022	55-1169/1	Илин Најков	Петар Поп Арсов	9	3	3.000 ден

Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА ПРВА КАТЕГОРИЈА ВО ИЗНОС ОД 3.000,00 ДЕНАРИ (ЗА ДОБИЕНИ НАД 13 БОДОВИ)

РЕДЕН БР.	ДАТУМ	АРХИВСКИ БРОЈ	ПОДНОСИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТ)	ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОДД.	ВКУПНО БОДОВИ
1	14.02.2022	53 - 1180/1	Марко Серафимовски	ООУ „Владо Тасевски“	IX	83
2	10.02.2022	53 - 995/1	Ања Јаковска	ООУ „Владо Тасевски“	VIII	78
3	11.02.2022	53 - 1081/1	Бистра Бојаџиевска	ООУ „Лазо Трповски“	VIII	63
4	09.02.2022	53 - 959/1	Теодора Георгиевска	ООУ „Јан Амос Коменски“	VIII	62
5	11.02.2022	53 - 1101/1	Јован Велковски	ООУ „Јан Амос Коменски“	IX	60
6	14.02.2022	53 - 1160/1	Ведран Алексовски	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“	VIII	51
7	11.02.2022	53 - 1109/1	Амелија Дуганова	ООУ „Петар Поп Арсов“	IX	49
8	14.02.2022	53 - 1137/1	Антонија Атанасова	ООУ „Јан Амос Коменски“	VIII	47
9	14.02.2022	53 - 1143/1	Јана Руфческа	ООУ „Лазо Трповски“	IX	46
10	14.02.2022	53 - 1164/1	Ана Цветкоска	ООУ „Јан Амос Коменски“	VIII	42
11	14.02.2022	53 - 1145/1	Ана Николовска	ООУ „Петар Поп Арсов“	IX	40
12	09.02.2022	53 - 958/1	Калина Еленова	ООУ „Димо Хаџи Димов“	VIII	35
13	14.02.2022	53 - 1188/1	Сара Јанковиќ	ООУ „Петар Поп Арсов“	VIII	32
14	11.02.2022	53 - 1061/1	Сара Јорѓаќиевска	ООУ „Петар Поп Арсов“	VIII	31

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
ПРВА КАТЕГОРИЈА ВО ИЗНОС ОД 3.000,00 ДЕНАРИ (ЗА ДОБИЕНИ НАД 13 БОДОВИ)

РЕДЕН БР.	ДАТУМ	АРХИВСКИ БРОЈ	ПОДНОСИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТ)	ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОДД.	ВКУПНО БОДОВИ
15	11.02.2022	53 - 1119/1	Кристина Кироска	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“	VIII	31
16	11.02.2022	53 - 1058/1	Даниел Христовски	ООУ „Јан Амос Коменски“	VIII	29
17	11.02.2022	53 - 1051/1	Оља Кироска	ООУ „Владо Тасевски“	VIII	26
18	14.02.2022	53 - 1179/1	Андреа Пешевска	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“	VIII	26
19	11.02.2022	53 - 1087/1	Павел Руфчески	ООУ „Лазо Трловски“	IX	26
20	10.02.2022	53 - 1022/1	Амелија Станчева	ООУ „Војдан Чернодрински“	VIII	24
21	11.02.2022	53 - 1080/1	Стефан Крстевски	ООУ „Јан Амос Коменски“	IX	24
22	08.02.2022	53 - 887/1	Филип Јовановски	ООУ „Лазо Трловски“	VIII	21
23	10.02.2022	53 - 973/1	Иван Вановски	ООУ „Јан Амос Коменски“	IX	21
24	14.02.2022	53 - 1171/1	Лука Плавјански	ООУ „Јан Амос Коменски“	IX	21
25	10.02.2022	53 - 1025/1	Леонтина Костова	ООУ „Владо Тасевски“	IX	18
26	11.02.2022	53 - 1083/1	Сара Витанова	ООУ „Лазо Трловски“	VIII	17
27	14.02.2022	53 - 1134/1	Дариа Ивановска	ООУ „Петар Поп Арсов“	IX	17
28	10.02.2022	53 - 1011/1	Матеј Костов	ООУ „Јан Амос Коменски“	IX	16

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
ПРВА КАТЕГОРИЈА ВО ИЗНОС ОД 3.000,00 ДЕНАРИ (ЗА ДОБИЕНИ НАД 13 БОДОВИ)

РЕДЕН БР.	ДАТУМ	АРХИВСКИ БРОЈ	ПОДНОСИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТ)	ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОДД.	ВКУПНО БОДОВИ
29	14.02.2022	53 - 1172/1	Ана Бошева	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“	VIII	16
30	10.02.2022	53 - 1004/1	Михаела Алексова	ООУ „Јан Амос Коменски“	IX	15
31	10.02.2022	53 - 1017/1	Теодора Христовска	ООУ „Братство“	VIII	14
32	14.02.2022	53 - 1146/1	Ева Груевска	ООУ „Петар Поп Арсов“	IX	14

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
ВТОРА КАТЕГОРИЈА ВО ИЗНОС ОД 2.500,00 ДЕНАРИ (ЗА ДОБИЕНИ ОД 9 ДО 12 БОДОВИ)

РЕДЕН БР.	ДАТУМ	АРХИВСКИ БРОЈ	ПОДНОСИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТ)	ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОДД.	ВКУПНО БОДОВИ
1	11.02.2022	53 - 1088/1	Емилијан Кипријановски	ООУ „Владо Тасевски“	VIII	12
2	14.02.2022	53 - 1151/1	Михаела Белдедовска	ООУ „Петар Поп Арсов“	IX	12
3	14.02.2022	53 - 1159/1	Елена Димова	ООУ „Петар Поп Арсов“	IX	12
4	10.02.2022	53 - 1008/1	Надија Јотевска	ООУ „Братство“	VIII	11
5	14.02.2022	53 - 1191/1	Јана Неданоска	ООУ „Војдан Чернодрински“	IX	11
6	10.02.2022	53 - 974/1	Тамара Атанаговска	ООУ „Јан Амос Коменски“	IX	10
7	11.02.2022	53 - 1052/1	Благоја Ангелов	ООУ „Братство“	VIII	10
8	11.02.2022	53 - 1074/1	Георге Ивановски	ООУ „Владо Тасевски“	VIII	10
9	11.02.2022	53 - 1089/1	Даниел Тренчески	ООУ „Владо Тасевски“	VIII	10
10	11.02.2022	53 - 1091/1	Тара Мухиќ	ООУ „Петар Поп Арсов“	IX	10
11	11.02.2022	53 - 1106/1	Кристијан Маркоски	ООУ „Јан Амос Коменски“	VIII	10
12	14.02.2022	53 - 1184/1	Сара Киркова	ООУ „Јан Амос Коменски“	VIII	10
13	14.02.2022	53 - 1186/1	Ева Марија Бизевска	ООУ „Јан Амос Коменски“	IX	10
14	11.02.2022	53 - 1060/1	Ана Адамческа	ООУ „Владо Тасевски“	IX	9
15	14.02.2022	53 - 1132/1	Веда Боровска	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“	IX	9
16	14.02.2022	53 - 1139/1	Димитри Степаноски	ООУ „Вера Циривири Трена“	VIII	9